

Во Скопје годинава на четири места се фрлаше крст за Водици, и тоа на три места во Вардар и на едно во реката Пчиња, а неизбежно беше и фрлањето на крстот и во водите на Охридското Езеро.

Православните христијани веруваат дека фаќањето на крстот и миењето со осветената вода носи среќа и здравје во годината која следува.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



ВЕРНИЦИТЕ МАКЕДОНСК ПО СИМБОЛО

Пред илјадници граѓани кои со голем интерес ја следеа манифестацијата "Водици", 21-годишниот Влатко Петровски беше младото момче во чии раце блесна светиот крст изваден од водите на македонскиот Јордан - Вардар. Возбуден и неизмерно среќен, Влатко посака годинава да има здравје и да го следи среќа, при што истакна дека само физичката подготвеност и, пред сè, верата и упорноста му помогнаа да дојде до крстот кој од Камениот мост го фрли поглаварот на МПЦ Г.Г. Стефан.

"Крстот, верата и здравјето ме понесе да се пријавам на манифестацијата. Втор пат се фрлам по крстот и ете, годинава ми се насмевна среќата. Имав претчувство и бев сигурен дека ќе го фатам. Бев толку возбуден што последните два дена не можев да заспијам", изјави по излегувањето од водата Петровски.

Тој додаде дека се надева оти крстот ќе му донесе среќа и тоа не само нему, туку и на целата Општина Илинден. Годинашниот настан го проследи и премиерот на Владата, Никола Груевски, кој му честиташе на Петровски, а на Камениот мост дојдоа и претставници на Владата, политичари и градоначалници. Поглаварот на МПЦ, Г.Г. Стефан, пред фрлањето на крстот нападнеше одржа богослужба на Камениот мост.


"Господ Исус Христос влегувајќи во водата ни го покажал патот кој преку водата води до вечен живот. А водата, односно крштението е вратата преку која се влегува до царството на вечната заедница со Бога. На овој ден, сите македонски води се богојавленски води, а секоја река и езеро, секоја наша вода е македонски Јордан. Да празнуваме со радост и мир, да празнуваме со желби



КРСТОТ ЌЕ ДОНЕСЕ СРЕЌА НЕ САМО НА МЛАДИОТ ВЛАТКО, ТУКУ И НА СИТЕ ВЕРНИЦИ



МАКЕДОНСКИТЕ ВОДИ СЕ
БОГОЈАВЛЕНСКИ ВОДИ



СКОКНАА ВО ИОТ ЈОРДАН Т НА СРЕЌАТА

за подобри денови и времиња", рече Г.Г. Стефан.

Најсреќниот Влатко по традиција доби награда "Сè за дома", која содржи телевизор, шпорет, машина за перење и фрижидер, донирани од "Горење" во соработка со организаторот на манифестацијата дневниот весник "Вечер".

Кумата Адријана Крстовска на среќниот учесник на ВОДИЦИ му подари рачен часовник од "Цептер". Од градоначалничката на Општина Центар, Виолета Аларова, Петровски доби икона со ликот на Свети Јован Крстител, а од скопскиот градоначалник Трифун Костовски - златник. Во дарувањето се вклучи и "Бујото маркетинг" со вредносен бон од 20.000 денари.

Големиот број награди кои ги доби веќе се во неговата соба, а благодарницата и сликите кои заедно со крстот ќе бидат закачени на сид, цел живот ќе го потсетуваат на денот кога го фатил крстот.

Годинава во Скопје на четири места се фрлаше крст за Водици, и тоа на три места во Вардар и на едно во реката Пчиња, но неизбежно беше и фрлањето на крстот и во водите на Охридското езеро. Па, така, 17-годишниот Драган Наумоски од Охрид го фати крстот и доби благослов од владиката Тимотеј на чувствувањето на Водици во Охрид. Околу 2.000 охридани и гости се собраа на кејот кај пристаништето, а околу 200 верници скокнаа по светиот крст во осветеното и студено езеро.



ТОЛПА ЛУЃЕ ГО ПОЗДРАВИЈА СРЕЌНИОТ ВЛАТКО